



PANTHEON® ACADEMY

## PANTHEON – Плати- основни подесувања

### Содржина:

---

Кадри, плати >> 4 часа

---

**Препорачано предзнаење:** Потребно е предзнаење на основи на PANTHEON и основи за кадрово работење.

### Содржина– Кадри/плати:

1.	Внес на вработени во персонална мапа
2.	Подесување во Администраторска конзола
3.	Подесување на општини и придонеси
4.	Поврзани шифрарници
5.	Подготовка за плата
6.	Платен список
7.	МПИН извоз
8.	Автоматско книжење на плата
9.	Грешки, известувања поврзани со подготовка и креирање на плата
10.	Исписи



## 1. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи

### Внес на вработени во персонална мапа

---

Внес на вработени во персонална мапа;

- Основни податоци (Име и презиме, адреса, матичен број на вработениот, општина).
- Работна книшка (датум на вработување во претпријатието).
- Податоци за членови на семејството
- Податоци за странци (дозволи).
- Работно место, вработување по колективен или индивидуален договор, параметри за пресметка на плата
- Полиња по желба:
  - Внес на бруто плата,
- Видови сметки
- Внес на сметка каде што треба да се изврши плаќањето
- Внес на кредити и останати одбитоци

## 2. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи

### Внес на податоци во Администраторска конзола

---

Внес на податоци во администраторска конзола;

- Подесувања во администраторска конзола
- Подесувања во шифрарник на видови документи.

## 3. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи

### Подесување на општини и придонеси

---

Во шифрарник на партнери, во општина внес на придонеси.

## 4. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи

### Поврзани шифрарници

---

Преглед на сите шифрарници кои се поврзани со пресметка на плата.

## 5 ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи

### Подготовка на плата

---

Внес на податоци за просечни плати, минимални плата, фонд на часеци за тековен месец.



## 6. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи

### Платен список

---

Преглед на рекапитулации на вработени и платен список.

## 7. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи

### МПИН извоз

---

Креирање на txt. Фајл за увоз во МПИН клиентски софтвер.

## 8. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи

### Автоматско книжење на плата

---

Можност за автоматско книжење на плата.

## 9. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи

### Грешки, известувања поврзани со подготовка и креирање на плата

---

Проверка на сите грешки, предупредувања и известувања што се поврзани со подготовка и креирање на плата.

## 10. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи

### Исписи

---

Преглед на исписи од пресметка на плата:

- испис на придонеси по пресметка,
- платни листи за вработени,
- рекапитулации...
- инт..